

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рестриктивни мерки,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2026 година.

Бр. 08-5643/1
15 септември 2026 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Член 1

Во Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 190/17), во член 5 став (1) точката 5) се менува и гласи:

„5) „Имот“ се пари, фондови, средства за плаќање, економски ресурси, хартии од вредност, депозити, друг имот од секаков облик, и тоа материјален или нематеријален, вклучително и виртуелни средства согласно со закон, движен или недвижен имот, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и правни документи за сопственост и актива во пишан или во електронски облик или инструменти кои се доказ за имотни права или правни интереси“;

По точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:

„7) „Финансирање на пролиферација на оружје за масовно уништување“ се сите активности за обезбедување финансиски средства или активности за обезбедување финансиски услуги кои се насочени, целосно или делумно, на развој, производство, стекнување, поседување, складирање, испорака, обезбедување брокерски услуги, претовар, транспорт и пренос на оружје за масовно уништување (нуклеарно, хемиско или биолошко оружје), средства за нивна испорака и сродни материјали (вклучително и технологии и стоки со двојна употреба што се користат за нелегитимни цели) во спротивност со закон или правен акт на меѓународна организација во која членува Република Северна Македонија во согласност со меѓународното право;“.

Точките 7) и 8) стануваат точки 8) и 9).

По точката 9) која станува точка 10) се додаваат четири нови точки 11), 12) 13) и 14), кои гласат:

„11) „Виртуелни средства“ се виртуелни средства дефинирани со прописите за спречување перење пари и финансирање на тероризам;

12) „Физичко лице“ е секое физичко лице, трговец поединец, овластено службено лице и лице кое самостојно врши дејност;

13) „Правно лице“ е Република Северна Македонија, јавните органи, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, трговските друштва, установите, политичките партии, здруженијата, фондациите, сојузите и организационите облици на странски организации, спортски здруженија и други правни лица од областа на спортот и други правни лица и други заедници и организациите на кои им е признаено својството на правно лице и

14) “Овластено службено лице“ е службено лице во јавен орган на кое согласно со закон му е дадено овластување да врши конкретни службени дејствија, да води постапка и/или да донесува акти во име на органот.”.

Член 2

Во член 6 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведуваат, изменуваат или престануваат рестриктивните мерки се применуваат без одлагање, од моментот на нивното влегување во сила, а најдоцна во рок од 24 часа од објавувањето од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на својата веб-страница ги објавува резолуциите од ставот (2) на овој член, и за истите ги информира надлежните органи за нивно спроведување.“.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 3

Во член 7 во ставот (1) зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Во ставот (3) зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“, а зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4

Членот 8 се менува и гласи:

„(1) Министерството за надворешни работи и надворешна трговија до Владата на Република Северна Македонија доставува предлог за донесување одлука за воведување, изменување или престанување на важење на рестриктивни мерки усвоени од Советот на Европската Унија или правните акти на други меѓународни организации во кои членува Република Северна Македонија во согласност со меѓународното право.

(2) Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија или Министерството за финансии -Управата за финансиско разузнавање до Владата на Република Северна Македонија доставуваат предлог за донесување одлука за воведување, изменување или

престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација).

(3) Министерството за надворешни работи и надворешна трговија за барањето од надлежен орган на друга држава, до Владата на Република Северна Македонија доставува предлог за донесување одлука за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и/или пролиферација, по добиеното мислење од органите од ставот (2) на овој член.

(4) Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија или Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање до Владата на Република Северна Македонија доставуваат предлог за донесување одлука за поднесување на барање до надлежен орган на друга држава, до надлежна институција на Европската Унија или до Советот за безбедност на Обединетите нации за воведување, изменување или престанување на важење на финансиски мерки против тероризам и пролиферација, согласно со критериумите за означување/одредување на определени лица утврдени со релевантните резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации.

(5) Предлогот од ставот (4) на овој член, кој се доставува до Советот за безбедност на Обединетите нации, по претходно обезбедено мислење од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, се поднесува согласно со релевантните резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации.

(6) Министерот за надворешни работи и надворешна трговија ги пропишува формата, содржината и начинот на неговото доставување на предлогот за означување/одредување на определени лица до Советот за безбедност на Обединетите нации, како и за нивно отстранување од листите на определени лица, согласно со критериумите за означување/одредување на определени лица утврдени со релевантните резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, како и процедурите, упатствата и обрасците утврдени од Советот за безбедност на Обединетите нации.

(7) Подзаконскиот акт од ставот (6) на овој член, се објавува и на веб-страницата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.“.

Член 5

Во член 10 во ставот (1) зборовите: „Министерство за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Во ставот (2) зборовите: „Министерството за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Член 6

Во член 11 во ставовите (1) и (3) зборовите: „Министерството за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Член 7

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Секое физичко и правно лице, државен орган и единиците на локалната самоуправа, се должни при спроведувањето на воведените рестриктивни мерки да соработуваат со органите определени со одлуката на Владата на Република Северна Македонија и навремено да ги информираат за спроведувањето на рестриктивните мерки.

(2) Органите за спроведување рестриктивни мерки определени со одлуката на Владата на Република Северна Македонија од членот 7 став (1) од овој закон, во рок од три дена од спроведената рестриктивна мерка го известуваат Координативното тело од членот 20 став (1) од овој закон, за секоја спроведена рестриктивна мерка на начин определен со Деловникот од членот 20 став (3) од овој закон.“.

Член 8

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) Секое физичко и правно лице е должно да ги примени финансиските мерки согласно со овој закон, без одлагање и без да го извести определеното лице.

(2) Се забранува имот на определените лица опфатен со финансиската мерка да биде ставен на располагање од страна на физички и правни лица на територијата на Република Северна Македонија, освен доколку за тоа имаат дозвола, овластување или друг вид известување во согласност со релевантните резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, актите на Советот на Европската Унија или правните акти на други меѓународни организации во кои членува Република Северна Македонија во согласност со меѓународното право.

(3) Управата за финансиско разузнавање изготвува упатства за примена и постапување по финансиските мерки вклучително и финансиските мерки против тероризам и/или пролиферација на оружје за масовно уништување.

(4) Упатствата од ставот (3) на овој член се објавуваат на веб-страницата на Управата за финансиско разузнавање.“.

Член 9

Членот 15 се менува и гласи:

„(1) При спроведување финансиска мерка определеното лице има право да поднесе барање до месно надлежниот првостепен суд кој одлучува во граѓанска материја, односно област заради одобрување на користење на дел од одземен имот, кој е неопходен за:

- 1) подмирување на основните трошоци за живот;
- 2) трошоци за породување, за смртен случај, наемнина, хипотека и други основни трошоци на определеното лице и другите членови на неговото семејство;
- 3) лекови и лекување на определеното лице или на член на неговото семејство;
- 4) плаќање обврски спрема државата, согласно со закон;
- 5) подмирување трошоци за редовно одржување на замрзнатиот имот и трошоци за правна помош;
- 6) вонредни трошоци, кога нивното одобрување е во согласност со меѓународното право, врз основа на кој е воведена финансиската мерка согласно со овој закон;
- 7) хуманитарни причини, хуманитарни активности и работењето на меѓународни организации, кога тоа е дозволено со меѓународното право, врз основа на кој е воведена финансиската мерка согласно со овој закон и
- 8) други трошоци и плаќања, дозволени согласно со меѓународното право, врз основа на кој е воведена финансиската мерка согласно со овој закон.

(2) Надлежниот суд во рок од пет дена од добивањето на барањето од ставот (1) на овој член, донесува решение за одобрување на барањето и ги утврдува условите за делумното користење на одземен имот или за одбивање на барањето.

(3) Решението од ставот (2) на овој член, надлежниот суд го доставува до определеното лице од ставот (1) на овој член и до субјектот, во рок од три дена од денот на неговото донесување.

(4) Против решението од ставот (2) на овој член, определеното лице во рок од 48 часа од приемот на истото има право на жалба пред надлежниот апелационен суд.

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член, не го одложува извршувањето на решението.

(6) Кога за одобрувањето на барањето од ставот (1) на овој член, е потребно претходно одобрение или известување од надлежен комитет или тело на Обединетите нации, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија без одлагање ја спроведува потребната постапка, а доколку во рокот утврден со релевантната резолуција на Советот на безбедност на Обединетите нации, надлежниот комитет или тело не достави негативен одговор, ќе се смета дека условот е исполнет во согласност со таа резолуција.

(7) Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, кога тоа е предвидено со релевантната резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, без одлагање го известува надлежниот комитет или тело на Обединетите нации за одобрените плаќања, трошоци или други дозволени дејствија.“.

Член 10

Во членот 16 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“, а зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 11

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Во случај кога основот за воведување на финансиската мерка престанал да важи, надлежните органи од членот 8 од овој закон, доставуваат предлог до Владата на Република Северна Македонија за донесување одлука за престанување на важење на мерката, најдоцна во рок од 24 часа од сознавањето за престанувањето на основот за нејзино воведување.

(2) Определеното лице или негов овластен застапник може да достави образложено барање до Владата на Република Северна Македонија за престанување на важење на воведената финансиска мерка. Барањето треба да содржи причини за поднесување на барањето кои се однесуваат на променетите околности, престанување на причината за воведување на финансиската мерка, погрешно утврдена фактичка состојба со која е утврден идентитетот на определеното лице или основот по кој е воведена мерката.

(3) Врз основа на предлогот од ставот (1) и барањето од ставот (2) на овој член, Владата на Република Северна Македонија донесува одлука за престанување на важење на финансиската мерка воведена согласно со членот 8 од овој закон.

(4) Определеното лице од листата на рестриктивни мерки на Обединетите нации или неговиот овластен застапник може да поднесе барање за бришење од листата директно до Канцеларијата на Омбудсманот на Обединетите нации, или до органот, телото или лицето назначено како контактна точка на Обединетите нации за бришење од листата, или до надлежниот комитет или тело на Советот за безбедност на Обединетите нации, во согласност со релевантните резолуции, процедурите, упатствата и обрасците утврдени од Советот за безбедност и неговите комитети или тела.

(5) Определеното лице кое е означено на листата на рестриктивни мерки на Обединетите нации или неговиот овластен застапник, барањето од ставот (4) на овој член може да го поднесе и посредно преку Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

(6) Министерството за надворешни работи и надворешна трговија обезбедува пристап до потребните информации, процедури, упатства и обрасци утврдени од Советот за безбедност и неговите комитети или тела за поднесување барања од ставот (2) на овој член на својата веб-страница.

(7) Секое физичко и правно лице е должно без одлагање да преземе дејствија за да ја прекине примената на финансиската мерка по престанување на важењето на рестриktivните мерки согласно со овој закон.“.

Член 12

Во член 20 во ставот (1) зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“, а зборовите: „Министерството за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Координативното тело од ставот (1) на овој член се состои од претседател, кој е раководно лице од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, и по еден член од редот на раководните лица од Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и труд, Министерството за финансии, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија, Министерството за финансии - Царинската Управа, Агенцијата за управување со одземен имот, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање, Министерството за финансии - Управата за финансиска полиција, Народната банка на Република Северна Македонија, Централниот регистар на Република Северна Македонија и од Централниот депозитар за хартии од вредност.

Во ставот (4) зборовите: „Министерството за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Член 13

Во член 21 во ставот (1) зборовите: „Министерството за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Во ставот (3) зборовите: „министерот за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Податоците обезбедени согласно со овој закон ги чуваат пет години од престанокот на примената на рестриktivната мерка, а по истекот на овој рок податоците се бришат или уништуваат во согласност со прописите кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, класифицирани информации и архивските материјали и архивската дејност.

(5) За собирањето, обработката, обезбедувањето за користење и преносот на податоци обезбедени согласно со овој закон се применуваат прописите кои се однесуваат на заштитата на личните податоци и класифицирани информации.“.

Член 14

Членот 22 се менува и гласи:

„(1) Надзорот над спроведувањето на финансиските мерки против тероризам и/или пролиферација над субјектите од членот 5 точка 9) од овој закон, го вршат органите за надзор определени согласно со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

(2) Надзорот над спроведувањето на финансиските мерки против тероризам и/или пролиферација над физичките и правните лица предвидени со овој закон, го вршат надлежните органи согласно со закон.

(3) Во постапката за вршење надзор и во постапувањето по извршениот надзор согласно со одредбите на овој закон, соодветно се применуваат одредбите од посебните закони.

(4) За сторените прекршоци од овој закон, лицата кои се овластени да вршат надзор од органите за надзор од ставовите (1) и (2) на овој член, се должни да поднесат барање за поведување прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоци.“.

Член 15

Членот 23 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку при спроведувањето на рестриктивните мерки не постапи согласно со членовите 6, 8, 13, 14, 17 и 21 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“.

Член 16

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

„Член 23-а

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку при спроведувањето на рестриктивните мерки не постапи согласно со членовите 8, 13, 14, 17 и 21 од овој закон.“.

Член 17

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

Координативното тело од членот 20 од овој закон, ќе ја врши својата работа до донесување Одлука за формирање координативно тело согласно со овој закон, која ќе се донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.